

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ**  
**ПТЕРИГИУМ**

**Член 1**

Со ова упатство за практикување на медицината, заснована на докази се пропишува медицинското згрижување при постоење на птеригиум.

**Член 2**

Начинот на третман на птеригиум е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

**Член 3**

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на птеригиум по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

**Член 4**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-9364/2  
30 ноември 2013 година  
Скопје

**МИНИСТЕР**  
**Никола Тодоров**

---

## ПТЕРИГИУМ

МЗД упатство  
24.1.2011

- Основни податоци
- Симптоми и знаци
- Лекување

### ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Птеригиумот треба да се третира оперативно ако предизвикува оштетување или претставува закана за видот на пациентот.

### СИМПТОМИ И ЗНАЦИ

- Птеригиумот се развива кога ќе се наруши нормалната функција на лумбусот, локализиран на работ меѓу конјунктивата и корнеата. Ова дозволува раст на триаголен клин од васкуларната конјунктива врз површината на рожницата. Растот се поттикнува во топла, сува и прашлива средина. Растењето може спонтано да престане.
- Лезијата е сместена во просторот на очниот капак и обично е на назалната страна на окото.
- Птеригиумот расте со месеци и години кон централната рожница и на крајот може трајно да се одрази на видната острина на пациентот и да го стесни видното поле.
- Кај некои пациенти птеригиумот станува иритиран, предизвикувајќи дневни непријатности и солзење на очите. Може да биде асоциран со значаен ирегуларен астигматизам кој исчезнува по хируршкиот третман.

### ЛЕКУВАЊЕ

- Оперативниот зафат е третман на избор.
- Трајна лузна останува на рожницата по хируршката ресекција на птеригиумот.
- Птеригиумот често пати се јавува повторно по ресекцијата (ннд- А).

Автори: Juha Holopainen  
Претходни автори: Anna-Maija Paakkala

Article ID: ebm00826 (037.023)  
© 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines 24.1.2011** [www.ebm-guidelines.com](http://www.ebm-guidelines.com).
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање во 2015 година.**